

**БАРАЊЕ**

за издавање на Решение за утврдување/измена на режим на сообраќај

Податоци за подносителот на барањето :

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Назив на правно лице или Име и презиме на ф. лице* | | | | | | | | | | | | |
| ЕМБГ/ЕДБ* | | | | | | | | | | | | |
| Улица, број и место* | | | | | | | | | | | | |
| Контакт лице и тел.фиксен* | | | | | | | | | | | | |
| Контакт лице и тел.мобилен* | | | | | | | | | | | | |
| e-mail* | | | | | | | | | | | | |

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде Решение за утврдување/измена на режим на сообраќај на:

*(Да се наведе прецизно за кој дел од улица/и се бара измена на режимот на сообраќај)***Означувањето на режимот на сообраќај ќе се изврши согласно следниот проект:**

*(Да се наведе називот на сообраќајниот проект за утврдување/измена на режимот на сообраќај)***Изведувач на работите за утврдување/измена на режимот ќе биде :**

(Да се наведе називот на изведувачот на утврдување/измена на режимот)

Формуларот Барање може да се добие во Граѓанскиот сервис на општината или на порталот veles.gov.mk. Формуларот треба да се пополни со печатни букви.

Изјава: Изјавувам дека сум согласен моите лични податоци да се користат за потребите на Општина Велес во постапката за решавање на предметот.

Барател

Велес, __.__.20__ година (М.П.)

(име и презиме и потпис)

Погледни од друга страна

ВО ПРИЛОГ НА БАРАЊЕТО СЕ ПОДНЕСУВА:



ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. Основен сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај во **4 (четири) примероци**, изработен и заверен од одговорен проектант со овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајното инженерство во правно лице со соодветна лиценца за проектирање на градби;
2. Извештај за извршена ревизија на основниот сообраќаен проект во **4 (четири) примероци**, изработен и заверен од ревидент со овластување за ревизија на проектна документација од областа на сообраќајното инженерство во правно лице со соодветна лиценца за ревизија на проектна документација;
3. Во основниот сообраќаен проект задолжително се приложува и **извод** од важечкиот урбанистички план или урбанистички проект со конкретна намена на локацијата за која се бара утврдување/измена на режим на сообраќај, не постари од **6 (шест) месеци**.
4. Доказ за платена административна такса тарифен бр. 1 во износ од 50 денари;
5. Доказ за платена административна такса тарифен бр. 3 во износ од 250 денари;
6. Доказ за платена административна такса тарифен бр. 22 во износ од 1350 денари;

НАЛОГ ЗА ДАВНИ ПРИХОДИ

НАЛОГОДАВАЧ: _____

ПРИМАЧ: _____

НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ: _____

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: **Трезорска сметка
Буџет на Општина Велес**

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ: _____

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: **НБРМ**

СМЕТКА: _____

СМЕТКА: **1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5**

ДАТОЧЕН БРОЈ (или СЕМБЛ): _____

РЕДНОС: _____

РЕДНОС: **5 0 0 0**

ПОИСКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛУЖУВАЊЕ: _____

НЕЛ НА ДОЗНАКА: **Административна такса тарифен
бр. 1**

ПРОЦЕНА СМЕТКА: **8 4 0 1 1 1 0 3 1 8 2**

СМЕТКА НА КУЉЕТО (или ВОТНОСНОС - ЕДИНСТВО) _____

ПРОЦЕНА ПРОЦЕНА И СЕМБЛОВА: **7 2 2 3 1 5 0 0**

ПОТТИС: _____

ДАТУМ НА УПЛАТА: _____

МЕСТО НА УПЛАТА: _____

НАЛОГ ЗА ДАВНИ ПРИХОДИ

НАЛОГОДАВАЧ: _____

ПРИМАЧ: _____

НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ: _____

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: **Трезорска сметка
Буџет на Општина Велес**

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ: _____

БАНКА НА ПРИМАЧОТ: **НБРМ**

СМЕТКА: _____

СМЕТКА: **1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5**

ДАТОЧЕН БРОЈ (или СЕМБЛ): _____

РЕДНОС: _____

РЕДНОС: **2 5 0 0 0 0**

ПОИСКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛУЖУВАЊЕ: _____

НЕЛ НА ДОЗНАКА: **Административна такса тарифен
бр. 3**

ПРОЦЕНА СМЕТКА: **8 4 0 1 1 1 0 3 1 8 2**

СМЕТКА НА КУЉЕТО (или ВОТНОСНОС - ЕДИНСТВО) _____

ПРОЦЕНА ПРОЦЕНА И СЕМБЛОВА: **7 2 2 3 1 5 0 0**

ПОТТИС: _____

ДАТУМ НА УПЛАТА: _____

МЕСТО НА УПЛАТА: _____



ОПШТИНА ВЕЛЕС

| НАЛОГОДАВАЧ | | НАЛОГ ЗА ЛАВНИ ПРИНОСИ | |
|----------------------------------|---|--|--|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАЛОГОДАВАЧОТ | | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПРИМАЧОТ | Трезорска сметка Буџет на Општина Велес |
| БАШКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ | | БАШКА НА ПРИМАЧОТ | НБРМ |
| СМЕТКА | | СМЕТКА | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5 |
| ДАНОРЕН БРОЈ (КАКО СЕМЕЈСТВО) | | ИДНОС | |
| ПОШТУВАБЕ НА БРОЈ - ЗА ДОЛЖУВАЊЕ | | МКД | 1 3 5 0 0 0 |
| ЦЕЛ НА ДОЛЖАКА | Административна такса тарифен бр. 22 | ОПШТИНА СМЕТКА | 8 4 0 1 1 1 0 3 1 8 2 |
| ПОШТА | | СМЕТКА НА ОПШТИНАСКИ ПРИНОСИ - ТАРИФА КОРЕКТИВ | |
| | | ОПШТИНАСКИ ПРИНОСИ | 7 2 2 3 1 5 0 0 |
| | | ДАТУМ НА УПЛАТА | |
| | | МЕСТО НА УПЛАТА | |

Напомена: Административната такса за услугите на Општина Велес имате можност да ја уплатите со платежна картичка преку ПОС терминалите во Граѓанското сервис на општината.